

Согласно Член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р. С. М.“ бр. 101/19)

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје, Ул. „Рѓѓер Бошковиќ“ бр. 18, Карпош 2, 1000 Скопје, тел. 02/3099-191, факс.: 02/3064-262, e-mail: informacii@feit.ukim.edu.mk

(името на имателот на информацијата, адреса, телефон, факс, e-mail)

проф. д-р Димитар Ташковски, декан на ФЕИТ

(името на одговорното лице)

го подготви следниот

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2019 до 31.12.2019)**

1. Податоци за службеното/те лице/а задолжено/и за посредување на информации кај имателите на информации;

м-р Розита Петринска-Лабудовиќ

Тел. 02/3099-187

e-mail: informacii@feit.ukim.edu.mk; rozitape@feit.ukim.edu.mk

2. Број на поднесени барања;

7

3. Број на позитивно одговорени барања;

7

4. Број на одбиени барања со наведување на причините за секое одбиено барање;

/

5. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија и заклучоци) на имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација;

/

6. Број на усвоени жалби со одлука на Комисијата;

/

7. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Комисијата

/

8. Број на одбиени жалби од Комисијата и причини за нивно одбивање;

/

9. Број на отфрлени жалби од Комисијата и причини за нивно отфрлање;

/

10. Број на случаи на молчење на Комисијата;

/

11. Број на барања за поведување прекршочна постапка и поведени прекршочни постапки;
/

12. Број и видови на изречени прекршочни санкции;
/

13. Број на поведени управни спорови против конечната одлука на Комисијата;
/

14. Број и список на донесени судски одлуки во кои тужбата на барателот во управниот спор е позитивно решена, како и и наведување на причините на кои се темели одлуката на надлежниот суд.
/

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

Скопје, 8.1.2020
(Место и датум)

(Имател на информации-печат)

(одговорно лице – потпис)